

ДОГОВОР ЗА МЕЃУНАРОДНИ УСЛУГИ

Склучен помеѓу:

1. МАКЕДОНСКО КРЕДИТНО БИРО АД СКОПЈЕ, со адреса на ул. Даме Груев бр. 14, 1000 Скопје, ЕДБ: МК4030008054160 и ЕМБС: 6439241, претставувано од Главниот извршен директор м-р Тони Трајанов, (во натамошниот текст: МКБ) и
2. _____, со адреса на _____, ЕДБ _____ и ЕМБС _____, претставувано од _____, (во натамошниот текст: Клиент)

Член 1

МКБ има право на дистрибуција на бизнис податоци, обезбедени од носителот на податоците италијанското кредитно биро CRIF S.P.A (во натамошниот текст: CRIF), до своите Клиенти, како крајни корисници на податоците.

Податоците се доставуваат во вид на извештаи, на англиски јазик.

Извештаите обично содржат:

- Профил на компанијата
- Кредитна оценка
- Процена на ризик
- Негативни настани
- Историјат на промени
- Финансиски податоци
- Управувачка структура
- Сопственичка структура
- Поврзани субјекти
- Регистарски информации
- Подружници и канцеларии
- Банкарски сметки

Содржината на извештаите се разликува во зависност од достапноста на податоците во државата од која се побарува.

Член 2

Со овој Договор се регулираат меѓусебните права и обврски помеѓу МКБ и Клиентот во врска со користењето на меѓународни извештаи.

Член 3

Со потпишување на овој Договор, Клиентот станува корисник на меѓународни извештаи.

Член 4

Клиентот за добивање извештај:

- Пополнува Барање за меѓународен извештај на интернет страната www.mkb.mk или во канцелариите на МКБ, дадено во Прилог 2 на овој Договор и
- Врши уплата согласно Одлуката за единствена тарифа на надоместоците за услугите што ги врши Македонско кредитно биро АД Скопје, дадена во Прилог 1 на овој Договор.

Член 5

МКБ извештајот до Клиентот го доставува на e-mail адреса наведена во Барањето.

Член 6

МКБ го задржува правото да врши измена и дополнување на Одлуката за единствена тарифа на надоместоците за услугите што ги врши Македонско кредитно биро АД Скопје и истото го објавува на својата интернет страна www.mkb.mk.

Член 7

Во случај на привремен прекин во комуникацијата со CRIF, поради технички причини, поврзани со одржување или замена на техничка опрема, како и други проблеми од техничка природа, МКБ го известува клиентот за настанот.

МКБ не сноси одговорност за одложувањата настанати поради проблеми од техничка природа.

Член 8

Во случај да не може да се достави извештај за одредено правно лице за кое Клиентот ќе достави Барање за меѓународен извештај и ќе изврши уплата, МКБ во рок од 5 работни дена ќе изврши поврат на средствата на сметката на Клиентот.

Член 9

Носителот на податоците CRIF и дистрибутерот МКБ изјавуваат дека сите извештаи кои ги нудат се на располагање во постоечкиот облик и не гарантираат за нивната точност, ниту ќе бидат одговорни за било каква загуба која ќе произлезе од нивната употреба.

Во никој случај носителот на податоците CRIF, изворот на податоците, како и дистрибутерот МКБ нема да бидат одговорни за употребата на извештаите од страна на Клиентот, како и за било каква одлука или стратегија донесена од Клиентот кои се базираат и/или резултираат од употребата на извештаите.

Било каква жалба од страна на Клиентот против МКБ и CRIF, во врска со податоците во извештаите, ќе биде одбиена.

Член 10

Клиентот се согласува извештаите да ги користи исклучиво за свои потреби и не смее да ги злоупотребува за нечесни или незаконски активности.

Клиентот не смее да прави копија од извештаите, да ја открива нивната содржина, да ги реди-дистрибуира, препродава или да даде пристап до податоците на трети лица.

Член 11

Извештаите може да содржат лични податоци. Клиентот се согласува да преземе соодветни технички и организациски мерки за заштита на личните податоци, согласно законската и подзаконската регулатива.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 12

Договорот стапува во сила по потпишување од двете договорни страни.

Член 13

Договорот се склучува на неопределено време.

Секоја од договорните страни може да го раскине во секое време со претходно писмено известување.

Член 14

За се што не е предвидено со овој Договор важат законските и други прописи, како и актите на МКБ.

Член 15

Иницијатива за измена на Договорот може да даде било која од двете договорни страни, а измената ќе биде прифатена со согласност на двете договорни страни, со потпишување Анекс на Договорот.

Член 16

Во случај на спор по овој Договор, странките се обврзуваат да го решат спогодбено, а во случај на неуспех, надлежен е судот во Скопје.

Член 17

Договорот е составен во 2 (два) истоветни примероци, од кои по 1 (еден) за секоја договорна страна.

Скопје, _____

МАКЕДОНСКО КРЕДИТНО БИРО АД СКОПЈЕ

Главен извршен директор

м-р Тони Трајанов

ПРИЛОГ 1

ИЗВАДОК

од Одлука за единствена тарифа на надоместоците за услугите што ги врши

Македонско кредитно биро АД Скопје¹

Тарифна ставка	Вид на услуга	Висина на надоместок	Валута
13.	Меѓународни извештаи		
13.1	Албанија, Бугарија, Хрватска, Србија, Словенија	70	ЕУР
13.2	Босна и Херцеговина	80	ЕУР
13.3	Германија	40	ЕУР
13.4	Грција	70	ЕУР
13.5	Италија	40	ЕУР
13.6	Македонија	70	ЕУР
13.7	Велика Британија	60	ЕУР
13.8	ЕВРОПА 1 (Австрија, Република Чешка, Полска, Словачка, Швајцарија)	45	ЕУР
13.9	ЕВРОПА 2 (други западноевропски држави)	80	ЕУР
13.10	ЕВРОПА 3 (други централно и источно европски држави)	90	ЕУР
13.11	ЕВРОПА 4 (Нордиски држави, Турција)	110	ЕУР
13.12	Африка	130	ЕУР
13.13	Латинска Америка	130	ЕУР
13.14	Азија	140	ЕУР
13.15	Среден Исток	140	ЕУР
13.16	Северна Америка	110	ЕУР
13.17	Океанија и други држави	150	ЕУР

- ❖ Извештаите се добиваат истиот ден или во рок од 2-12 денови, во зависност од достапноста на податоците за компанијата за која е побаран извештај.
- ❖ Цената на извештаите е без вклучен ДДВ од 18%.
- ❖ Плаќањето се врши во денарска противвредност, по среден курс на НБРМ на денот на уплатата.

1

Одлука за единствена тарифа на надоместоците за услугите што ги врши Македонско кредитно биро АД Скопје

ПРИЛОГ 2



МКБ.КО.ЗА.10

БАРАЊЕ ЗА МЕЃУНАРОДЕН ИЗВЕШТАЈ

Податоци за подносителот на барањето

Назив	
Адреса	
ЕМБС	
Број на Договор со МКБ	
Лице за контакт	
Телефон	
e-mail	

Податоци за компанијата за која се побарува извештај

Назив	
Град	
Држава	
Business id - опционално	

Датум на барањето: _____

(Потпис на подносителот на барањето) М.П.

Пополнува Овластено лице	
Извештај број:	<input type="text"/>
Издаден на датум:	<input type="text"/>
_____ (Потпис на овластено лице)	